



Венцо ДОНЧЕВ

СДСМ ЌЕ СЕ ЦЕПИ- ВМРО ЌЕ СЕ КРПИ

Политичката пролет се загрева во зимски услови во пресрет на претстојните партиски конгреси, но и развојот на настаните во Собранието и владината самосвојственост. Нормално, турбуленциите кај големите партии се поинтересни, за разлика од оние кај малите фактори на политичкиот фолклор. Во овој контекст, пред сè, мислам на СДСМ, која сè уште ги нема залекувано раните од вонредниот Конгрес, односно промената на Владо Бучковски од лидерската позиција на оваа партија со Радмила Шекеринска. И порано пишував дека групата околу Бучковски, поради запоставеноста од новото раководство, е склона да формира нова политичка партија, отколку да чека милост од оваа постава. Се чини дилемата е најизразена кај поранешниот фронтмен на социјалдемократите.

Но, по последните случувања во партијата, како и василичарската прослава, јазот меѓу двете групации станува сè поголем, кој најдиректно се манифестира во Собранието со различните ставови по одредени законски прашања. Оваа групација е сè погласна дека новото раководство е неспособно и дека не знае што да прави пред налетите на власта. Затоа, притисокот е насочен кон Бучковски што побрзо да се пристапи кон формирање нова партија. Како најекспонирана личност во оваа насока е пратеникот Есад Рахиќ. Во оваа групација влегува и поранешниот претседател на Собранието, Љупчо Јордановски. Главниот удар на СДСМ треба да му биде зададен на претстојниот редовен Конгрес. Но, ова само може да биде искористено како јавен притисок за добивање позиции во партијата.

Исто така, и кај коалициониот партнер на СДСМ, ЛДП, претстои трка за лидерската позиција. Поранешните министри Јован Манасиевски и Стевче Јакимовски се борат за претседателската позиција, при што на Јакимовски му се даваат поголеми шанси, затоа што на терен подобро работел од него-

виот противник.

Од повеќе аспекти интересни се случувањата во ВМРО-Народна партија и НСДП. Сè погласно се зборува дека Ѓорѓи Оровчанец ќе биде лидер на ДА, што значи ќе ја ослаби пратеничката група на народњаците. Тој бара да ја наследи Весна Јаневска на лидерската позиција, бидејќи Љубчо Георгиевски најавува дека нема да се кандидира за формален лидер на партијата. Но, расположението

И ПОРАНО ПИШУВАВ ДЕКА ГРУПАТА ОКОЛУ БУЧКОВСКИ, ПОРАДИ ЗАПОСТАВЕНОСТА ОД НОВОТО РАКОВОДСТВО, Е СКЛОНА ДА ФОРМИРА НОВА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА, ОТКОЛУ ДА ЧЕКА МИЛОСТ ОД ОВАА ПОСТАВА. СЕ ЧИНИ ДИЛЕМАТА Е НАЈИЗРАЗЕНА КАЈ ПОРАНЕШНИОТ ФРОНТМЕН НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИТЕ. НО, ПО ПОСЛЕДНИТЕ СЛУЧУВАЊА ВО ПАРТИЈАТА, КАКО И ВАСИЛИЧАРСКАТА ПРОСЛАВА, ЈАЗОТ МЕЃУ ДВЕТЕ ГРУПАЦИИ СТАНУВА СÈ ПОГОЛЕМ, КОЈ НАЈДИРЕКТНО СЕ МАНИФЕСТИРА ВО СОБРАНИЕТО СО РАЗЛИЧНИТЕ СТАВОВИ ПО ОДРЕДЕНИ ЗАКОНСКИ ПРАШАЊА.

кај членството е Љубчо конечно да застане на чело на ВМРО-НП, затоа што тие заради него ѝ пристапиле на партијата. Повеќето делегати се склони на Конгресот да го напуштат чинот на гласањето ако Георгиевски не е предложен за претседател. За да не се случи класично распаѓање на партијата, кое на овој или на оној начин е стимулирано токму од неформалниот лидер, и по враќањето во ВМРО-ДПМНЕ да бидат

пречекувани како сирачиња, меѓу членството сè повеќе се промовира Ден Дончев како иден лидер на партијата. Тоа значи дека Дончев ќе треба да го направи формалното обединување на ВМРО-НП и ВМРО-ДПМНЕ, при што ќе се избори за подобра позиција на повратниците во матичната партија. Но, претходно на Дончев треба да му бидат исполнети некои барања, кој инаку е во најдобри односи со Груевски. Од друга страна, Дончев ќе биде врската меѓу вмровската влада и САД, како нивен проверен играч. На овој начин ВМРО-ДПМНЕ ќе ја зацврсти позицијата во Собранието во однос на коалиционите партнери и ќе биде подготвена и за можни предвремени избори.

И Јагнула Куновска најавува промена на партискиот дрес, односно да ја напушти левичарската НСДП и да премине на неа блиските ВМРО-НП или ВМРО-ДПМНЕ. Со ова преминување и зближувањето меѓу вмровските партии на Тито Петковски ќе му бидат ослабнати коалициските позиции, кој сегашната позиција многу добро ја користи.

Неправењето коалиција со малцинските партии на Србите и на Турците го доведе Груевски во незавидна ситуација во однос на законите кои се гласаат со Бадинтерово правило. Буквално за секој закон има пазарење. Нивната цена со секој нов закон е сè поголема и засега немаат намера да попуштат пред своите барања.

ДПА ќе кулираат додека не обезбедат уште некој пратеник, но затоа ДУИ сака по секоја цена да влезе во власта. Од нивни извори се тврди дека тоа треба да се случи во март. Но, ако работите не одат по политички пат, повторно ќе се вратат на проверената формула - употреба на оружјето, со познати команданти. За таа цел на ДУИ ѝ пристигнуваат пари од странство, но за оваа работа нешто повеќе во посебна колумна. Ако тие влезат во власта неколку пратеници на помалите партии се подготвени да ја напуштат коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ.